

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31 Декември 2017 со
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

Април 2018

СОДРЖИНА

	Стр.
Извештај на независниот ревизор.....	3
Извештај за сеопфатна добивка.....	5
Извештај за финансиска состојба.....	6
Извештај за промени на капиталот.....	7
Извештај за парични текови.....	8
Белешки кон финансиските извештаи.....	9
Додатоци:	
- <i>Додаток 1 Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на Законот за трговски друштва</i>	
- <i>Додаток 2 Годишна сметка за 2017 година</i>	
- <i>Додаток 3 Годишен извештај за 2017 година</i>	



ВЕРИФИКА ДОО

Ревизија, сметководство и консалтинг
ул. Антон Попов, 9-2, 1000 Скопје
тел/факс 02 2779 301 моб.тел. 076 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и менаџментот на
ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво
с. Смојмирово Берово

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с. Смојмирово Берово (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на ден 31 Декември 2017 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот на паричните текови за периодот што завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија кои се прифатени и објавени во Република Македонија и Законот за ревизија на Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.



ВЕРИФИКА ДОО

Ревизија, сметководство и консалтинг
ул. Антон Попов, 9-2, 1000 Скопје
тел/факс 02 2779 301 моб.тел. 076 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

До акционерите и менаџментот на
ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво
с. Смојмирово Берово

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с. Смојмирово Берово за периодот што завршува на 31 Декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност и неговите паричните текови и промените во главнината за периодот што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2017 година. Нашите постапки во однос на годишниот извештај за работа се извршени во согласност со МРС 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење финансиските информации во годишниот извештај за работење се конзистентни, во сите материјални аспекти со годишната сметка и со ревидираните финансиските извештаи на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с. Смојмирово Берово за годината која завршува на 31 декември 2017 година.

Скопје, 26.04.2018

Валентина Трпчевска
Овластен ревизор

Друштво за ревизија
сметководство и консалтинг
ВЕРИФИКА ДОО Скопје
Управител
Валентина Трпчевска



ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината која завршува на 31.12.2017

(Во илјади денари)

	<i>Бележка</i>	31 декември 2017	31 декември 2016
Приходи од продажба	7	127.824	118.274
Останати приходи	8	12.004	16.612
Вкупно оперативни приходи		139.828	134.886
Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	9	-1.879	-607
Трошоци за сировини, материјали и ситен инвентар	10	-80.947	-81.210
Набавна вредност на продадените стоки	11	0	-3.092
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	-4.747	-4.599
Останати трошоци од работењето	13	-1.901	-2.228
Трошоци за вработени	14	-11.839	-11.518
Амортизација		-6.904	-6.819
Останати деловни расходи	15	-247	-419
Вкупно оперативни трошоци		-106.585	-109.885
Добивка од оперативно работење		31.364	24.394
Приходи (расходи) од финансирање		0	0
Добивка пред оданочување		31.364	24.394
Данок на добивка	16	2.987	2.338
Нето добивка за годината		28.377	22.056
Останата сеопфатна добивка		-	-
Ревалоризациони вишоци од проценка на недвижности постројки и опрема, нето даноци		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		28.377	22.056
Основна заработувачка по акција (во денари)	24	1.770,27	1.375,92

**Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи**

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на 09.03.2018 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор,
Илија Треновски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2017
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства			
Недвижности постројки и опрема	17	57.500	61.766
Биолошки средства	18	10.703	9.391
Долгорочни вложувања		0	0
Вкупно нетековни средства		68.203	71.157
<i>Тековни средства</i>			
Залихи	19	55.107	49.990
Побарувања од купувачи	20	31.260	26.695
Останати краткорочни побарувања	21	200	1.418
Краткорочни финансиски вложувања		0	0
Пари и парични еквиваленти	22	8.167	2.685
Вкупно тековни средства		94.734	80.788
Однапред платени трошоци		0	0
ВКУПНО СРЕДСТВА		162.937	151.945
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
<i>ГЛАВНИНА</i>			
Основна главнина	23	50.405	50.405
Законска и останати резерви		20.559	13.503
Акумулирана добивка/загуба		59.037	59.037
Добивка за годината		28.377	22.056
Вкупна сопственичка главнина		158.378	145.001
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	25	2.700	6.583
Останати тековни обврски	26	1.859	1.361
Краткорочни обврски по заеми		0	0
ПВР		0	0
Вкупно тековни обврски		4.559	7.944
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		162.937	152.945

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31.12.2017
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
2016				
<i>Состојба на 1 јануари 2016</i>	50.405	8.930	78.610	137.945
<i>Сеопфатна добивка</i>				
Добивка за годината	-	-	22.056	22.056
Останата сеопфатна добивка	-	-		
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Исплата на дивиденда	-		-15.000	-15.000
Издвојување за резерви	-	4.573	-4.573	0
<i>Состојба на 31 декември 2016</i>	50.405	13.503	81.093	145.001
2017				
<i>Состојба на 1 јануари 2017</i>	50.405	13.503	81.093	145.001
<i>Сеопфатна добивка</i>				
Добивка за годината			28.377	28.377
Останата сеопфатна добивка				
Вкупна сеопфатна добивка				
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Исплата на дивиденда			-15.000	-15.000
Издвојување за резерви		7.056	-7.056	0
<i>Состојба на 31 декември 2017</i>	50.405	20.559	87.414	158.378

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината која завршува на 31.12.2017

(во илјади денари)

	Белешка	2017	2016
Оперативни активности			
Добивка/загуба пред оданочување		31.364	24.394
Амортизација		6.904	6.819
Вредносни усогласувања		0	0
Разни приходи/трошоци		0	0
Залихи		-5.117	-12.088
Побарувања за дадени авански во земјата		0	0
Побарувања од купувачи		-4.565	7.719
Останати краткорочни побарувања		1.218	2.050
АВР		0	0
Обврски спрема добавувачи		-3.883	-4.535
Други краткорочни обврски		498	-471
ПВР		0	-637
Данок на добивка		-2.987	-2.338
Нето пари од оперативни активности		23.432	20.913
Инвестициски активности			
Директни набавки на нематеријални и материјални средства		-6.211	-8.949
Продажба на нематеријални и материјални средства		3.261	3.771
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања			
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања			
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања			
Нето пари користени за инвестициски активности		-2.950	-5.178
Данок на добивка			
Финансиски активности			
Зголемување/намалување на капиталот			
Зголемување/намалување на долгорочните кредити			
Стекнување малцински интереси			
Исплатени дивиденди		-15.000	-15.000
Откуп/продажба на сопствени акции			
Нето пари користени за финансиски активности		-15.000	-15.000
Зголемување/намалување на парични средства		5.482	735
Парични средства на почетокот на годината	22	2.685	1.950
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	22	8.167	2.685

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ДЕЈНОСТ

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово е акционерско друштво регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија во Скопје на 19.11.1997 година и се води под ЕМБС 5218152. Седиштето на друштвото е на ул.Маршал Тито с.Смојмирово Берово.

Основачи на Друштвото се:

	% на учество
Правно лице	84,11%
Физички лица	15,89%
Вкупно	100%

Просечен број на вработени во 2017 година во Друштвото изнесува 36 лица (2016 година 36 вработени).

Извршен директор Друштвото без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илија Треновски од Берово.

Органи на управување на Друштвото се Собрание на акционери и Одбор на директори.

Основна дејност на друштвото е 01.46- Одгледување на свињи.

Покрај основната дејност во внатрешниот трговски промет Друштвото ги има регистрирано сите дејности освен оние за кои е потребна согласност од надлежни државни и други органи и регистрирано дејности во надворешно трговскиот промет како и запишана една подружница:

➤ ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово
Подружница број ЕДЕН – Ветеринарна служба на одгледувалиште с.Смојмирово Берово

По својата големина Друштвото представува среден субјект.

2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото, финансиските извештаи ги подготвува во согласност со одредбите на 469 став 3 од Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Правилникот за водење сметководство (Сл.Весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) како што се објавени на 17.01.2008 година и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување за мали и средни претпријатија (МСФИ), Толкувања на Постојниот комитет за толкувања (КТМФИ) утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).

Позициите во финансиските извештаи се изразени во илјади денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции извршени во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД, употребувајќи го официјалниот курс на НБРМ за соодветната валута на денот на трансакцијата.

2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува)

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска набавна вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и дериватни инструменти) доколку постојат, кои се мерат по објективна вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат, а не тогаш кога паричните средства се примени или платени.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одделни ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудување засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства во согласност со пропишаните законски прописи во РМакедонија, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, проценување на очекуваните приходи кај основното стадо како и други проценки кои повремено се прават од случај до случај доколку се појави потреба.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивката или загуба во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

2.4 Континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставка за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2016 година се ревидирани.

2.6 Сумирање и значајност на податоците

Податоците во финансиските извештаи се групирани според нивната природа или функција. Една информација е материјално значајна доколку нејзиното прикажување или неприкажување во финансиските извештаи може сериозно да влијае врз оценките и донесувањето на економски одлуки од страна на корисниците. Секоја значајна ставка ќе биде посебно презентирана. Незначајните износи ќе се сумираат со износи од слична природа и нема да бидат одделно прикажани.

3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Приходите од продажба на производи се признаваат кога на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите, друштвото не задржува ниту контрола над производите, ниту трајно управување со истите, износот на приходите може да се измери, кога е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат и трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Приходите од услуги се признаваат во Билансот на успех до степенот на завршеност на услугите на денот на билансот, а тој се одредува според евиденцијата за извршена работа.

Приходи од продажба на производи, стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти. Цените на стоките и услугите на Друштвото во најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот.

3.1.1. Останати приходи

Останати приходи се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард, врз чија основа е реализиран приходот.

3.1.2. Приходи од камати и курсни разлики

Приходите за камати и курсни разлики се признаваат во Билансот на успех како приход во периодот во кој настануваат и кога доспеваат за наплата.

Курсните разлики се признаваат во Билансот на успех според средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на денот на трансакцијата.

3.2. ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИ

Расходите кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото настанати од извршување на оперативните активности и истите се признаваат во висина на трошоците на набавката, трошоците на конверзија и други трошоци што се стекнуваат со цел залихите да се доведат на постојната локација

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека обврската постои и истата може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат во моментот на нивното настанување врз основа на соодветен книговодствен документ.

Трошоците на производство се признаваат во висина на нивното фактичко учество во готовите производи, а кои се мерливи врз основа на веродостојни документи на добавувачите, трошоците за работна сила и другите трошоци што е неопходно да се направат со цел да се доведат во состојба на готов производ.

Трошоците за камати и курсни разлики се признаваат во Билансот на успех како расход во периодот во кој настануваат и кога доспеваат за наплата.

Курсните разлики се признаваат во Билансот на успех според средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на денот на трансакцијата.

Трошоците за услуги, службени патувања, репрезентации и реклами, даноци и придонеси, премии за осигурување, банкарски услуги, останати резервирања на нето основа и капитална загуба кои се однесуваат на пресметковниот период без оглед на тоа дали се платени или не, се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард за средството врз чија основа е реализиран расходот.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употреба на специфично средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството

3.3.1 Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците бенефициите поврзани со сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнување на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем палќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост на д средството до крајот на наем периодот. Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите за оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото се јавува како закупец и генерира трошоци од оперативен наем.

3.4 Користи за вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користа.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечна исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3.5 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа која представува остварената добивка пред оданочување, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметка на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Тековен и одложен данок на добивка(продолжение)

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој има веројатност дека ќе постои добивка која што ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекувани да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или во кој средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) кои што важат на крајот на периодот за известување.

3.6 Залихи

Залихите се вреднуваат по пониската вредност од набавната и нето продажната вредност. Трошоците на залиха, ги вклучуваат директните материјали и соодветните индиректни трошоци што настанале со цел залихите да се доведат во сегашна локација и состојба. Нето продажната вредност претставува проценета продажна цена намалена за проценетите трошоци за финализирање на производот и трошоците за промоција, продажба и дистрибуција на производот.

Залихите на сировини и материјали се евидентираат по набавна вредност со вклучување на сите трошоци при набавка ослободени од добиени попусти и рабати.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

3.7 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка (Оддел 17 од МСФИ и МСС за МСЕ) намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавна вредност вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивно настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства. Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност.

Приходите и трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци соодветно.

3.7.1 Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризационата вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет корисен век. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, а ефектите за сите промени се применуваат проспективно. На инвестициите во тек до моментот на ставање во употреба не се пресметува амортизација

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)
3.7 Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

	2017	2016
Компјутерска опрема	25%	25%
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Мебел и деловен инвентар	10%	10%
Транспортни средства и опрема	10-20%	10-20%

3.8 Биолошки средства

Биолошките средства се искажани по пазарна вредност намалени за трошоците за реализација. Трошоците за реализација ги вклучуваат сите трошоци потребни за реализација на средствата, освен транспортните и други трошоци потребни да се донесе средството на пазар.

Друштвото искажува биолошко средство – Основно стадо.

Основното стадо е прикажано по пазарна вредност која се темели на пазарната цена на стадото според значајни особини: старост, репродуктивни и генетски особини.

3.9 Долгорочни вложувања во хартии од вредност

Почетно, вложувањата се искажани по нивна набавна вредност, зголемена за трошоците за набавка (брокерски и берзански), односно според износот на вкупните парични средства платени при нивната набавка. Последователно, финансиските вложувања се искажуваат според нивната објективна вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на датата на составување на Извештајот за финансиска состојба, за оние вложувања за кои постои активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуалните оштетувања. Друштвото во Извештајот за финансиска состојба нема евидентирано вложувања расположливи за продажба и финансиски вложувања кои се мерат по објективна вредност.

3.10 Оштетувања на нефинансиски средства

Средствата подложни за амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Истиот претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребливата вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 оштетување на средствата. Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.11 Оштетувања на финансиските средства

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на несоодветноста на загубата поради оштетување на побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевање на салдото на сметка за побарувањето и минато искуство на отписи, кредитоспособност на клиентите и промените во условите за плаќања од клиентите. Оваа подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно густоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загуби поради оштетување кои досега се признати.

3.12 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи. Ненаплатените побарувања од купувачи се отпишуваат врз основа на проценки и предлози на раководството и се признаваат како останати трошоци од редовното работење.

Значајни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побаруваната се спроведува врз основа на старосна структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна.

3.13 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна, трансакциски сметки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а странската валута по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.14 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективна вредност, а се проценети по нивна номинална вредност.

Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност, врз основа на одлука донесена од раководството, во корист на останати приходи во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.15. Капитал и финансиски резултат од работењето

Во рамките на капитал спаѓа основниот капитал кој е евидентиран во Централниот регистар на Република Македонија.

Финансискиот резултат (добивка/загуба) се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на крајот на пресметковниот период-деловната година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14. Капитал и финансиски резултат од работењето (продолжение)

Добивката се распоредува согласно законските одредби и Одлука на Органот на управување на Друштвото.

Загубата се покрива согласно законските одредби и истата може да се покрие со задржаната добивка само со Одлука на Органот на управување на Друштвото.

Добивката или загубата од тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од тековното работење.

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот (акумулирана добивка) во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината кои се објавени по датумот на Билансот на состојба се обелоденуваат како последователен настан.

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за:

- задолжителна резерва и
- останати резерви.

Задолжителната резерва се формира по пат на зафаѓање на 5% од нето добивката се до моментот кога резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на основачите и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

3.15 Државна поддршка

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на Друштвото под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката.

4 ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одборот на директори и Извршниот директор. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжение)

4.2 Пазарен ризик

Друштвото е изложено на пазарен ризик. Мерењето на пазарниот ризик вклучува оценка на загубите при нормални пазарни услови и на загубите при вонредни пазарни услови. Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка. Редовно се следат побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Предмет на анализа е и конкуренцијата. Пазарниот ризик на друштвото е умерен и истиот се зголемува со влезот на нови конкуренти на пазарот.

4.2 Ризик од промена на каматни стапки

Ризикот од промена на каматни стапки представува ризик поради кој износот на долгорочните обврски по кредити и може да се промени како резултат на каматните стапки на пазарот. Друштвото не користи туѓи средства, комерцијални кредити од деловните банки, така што ваквиот ризик е минимизиран.

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба која би била признаена на датумот на известување доколку договорната страна не ја изврши својата обврска во целост согласно одредбите од договорот. Друштвото има воспоставено соодветни политики за продажба на клиенти со соодветна кредитна историја.

За избегнување на овој вид на ризик Друштвото има своја деловна политика која ја спроведува преку контрола на наплатите од купувачите со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е претставена со евидентираните износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба, како што следи.

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
Побарувања од купувачи	31.260	26.695
Парични средства и еквиваленти	8.167	2.685
Вкупно:	39.427	29.380

Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти се смета за безначаен бидејќи клиентите на Друштвото се реномирани банки.

4.4 Ликвидосен ризик

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови. Друштвото во текот на деловната 2017 година има остварено добивка од 28.377 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 90.175 илјади денари (2016: 72.844 илјади денари). Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите, како и да одржи оптимална структура на изворите на финансирањето со цел намалување на трошокот на финансирање.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, резерви и нераспределена добивка. Менаџментот на Друштвото нема потреба од анализи на кредитна задолженост бидејќи не користи туѓи средства, кредити, за финансирање на своето работење.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувања од купувачите и обврски спрема добавувачи за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на објективна вредност.

Друштвото има политика на обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средства и обврски за кои се расположливи пазарните цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука истите во моментот не постојат расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека евидентираната вредност на средствата во сметководството, не би можела да биде реализирана, се врши исправка. Мислење на Раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот

6. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Друштвото има регистрирано една подружница во својот состав. Друштвото води интерна книговодствена евиденција, но не и посебно сегментно известување, туку известувањето се врши на ниво на Друштвото.

Менаџментот прави напори да воспостави сметководствен систем за издвојување на сметководствената евиденција по сегменти (подружници) со цел за поефикасно раководење и управување на ниво на Друштвото, но не и за сегментно известување.

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
Години што завршуваат на 31 декември	2017	2016
Приходи од продажба на домашен пазар	127.824	118.274
Вкупно:	<u>127.824</u>	<u>118.274</u>

8. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
Години што завршуваат на 31 декември	2017	2016
Приходи од субвенции, донации и регреси	11.966	12.188
Останати приходи	<u>38</u>	<u>4.424</u>
Вкупно:	<u>12.004</u>	<u>16.612</u>

9. НЕТО ПРИХОДИ/ТРОШОЦИ ОД ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
Години што завршуваат на 31 декември	2017	2016
Залихи на почетокот на годината (60 и 63)	19.619	20.226
Залихи на крајот на годината (60 и 63)	<u>(17.741)</u>	<u>(19.619)</u>
Вкупно:	<u>(1.878)</u>	<u>(607)</u>

Друштвото води материјална евиденција на залихите на сировини и материјали, резервни делови, трговска стока, готови производи и недовршено производство.

Зголемување на потрошоците содржани во разликата помеѓу почетните и крајните залихи на недовршеното производство на готови производи се состојат од намалување на залихите на

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

готови производи. Овие движења на почетни и крајни залихи влијаат на деловниот резултат од работењето.

Пописот на готовите производи и недовршено производство е спроведен според упатството, планот и програмата за вршење пописи.

10. ТРОШОЦИ НА СУРОВИНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Во илјади денари
Години што завршуваат на 31 декември
2017 2016

Потрошени сировини и материјали	75.479	76.169
Потрошена енергија	5.426	4.870
Потрошени резервни делови за одржување	-	5
Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	42	166
Вкупно:	80.947	81.210

11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Во илјади денари
Години што завршуваат на 31 декември
2017 2016

Набавна вредност на продадени стоки	-	520
Набавна вредност на продадени материјали	-	2.572
Вкупно:	-	3.092

12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во илјади денари
Години што завршуваат на 31 декември
2017 2016

Транспортни услуги	200	140
ПТТ	123	110
Услуги за доработка	2.486	2.370
Услуги за одржување и заштита	648	700
Трошоци за наем	745	760
Трошоци за реклама и пропаганда	-	21
Останати услуги	545	498
Вкупно:	4.747	4.599

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Во илјади денари		
Години што завршуваат на 31 декември		
	2017	2016
Трошоци за членови на управен одбор	508	380
Трошоци за банкарски услуги	48	51
Трошоци за репрезентација	155	282
Трошоци за осигурување	84	191
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	355	630
Интелектуални услуги	116	246
Трошоци за користење на права	635	448
Вкупно:	1.901	2.228

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Во илјади денари		
Години што завршуваат на 31 декември		
	2017	2016
Нето плата и надоместоци	7.244	6.859
Придонеси и даноци од плата	3.292	3.093
Останати трошоци на вработени	1.303	1.566
Вкупно:	11.839	11.518

15. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

Во илјади денари		
Години што завршуваат на 31 декември		
	2017	2016
Кало растур крш и расипување	165	59
Вредносно усогласување	13	191
Останати расходи од работење	69	169
Вкупно:	247	419

16. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија по стапка од 10% на основа која представува остварената добивка пред оданочување, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Во илјади денари		
Години што завршуваат на 31 декември		
	2017	2016
Добивка пред оданочување	31.364	24.394
Непризнаени расходи за даночни цели	145	328
Намалување на даночна основа	(1.638)	(1.168)
Даночна основа по намалување	29.871	23.554
Пресметан данок на добивка 10%	2.987	2.338
Нето добивка за финансиска година	28.377	22.056

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

17. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

2017	<i>Земјиште</i>	<i>Градежни објекти</i>	<i>Опрема, мебел и моторни возила</i>	<i>Инвестиции во тек</i>	<i>Вкупно</i>
Салдо на 01 Јануари 2017	3.389	62.067	58.916	840	125.212
Зголемување		836	801	0	1.637
Намалување					0
Салдо на 31.12.2017	3.389	62.903	59.717	840	126.849
Исправка на вредноста					
Салдо на 01 Јануари 2017		(41.118)	(21.327)	0	(62.445)
Амортизација		(872)	(6.032)	0	(6.904)
Намалување				0	
Салдо на 31.12.2017		(41.990)	(27.359)	0	(69.349)
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2017	3.389	20.913	32.358	840	57.500
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2017	3.389	20.949	37.589	840	62.767
2016					
Зголемување	74	61.431	58.384		119.889
Намалување	3.315	636	532	840	5.323
Салдо на 31.12.2016					0
Исправка на вредноста	3.389	62.067	58.916	840	125.212
Салдо на 01 Јануари 2016					
Амортизација		(40.167)	(15.459)	0	(55.626)
Намалување		(951)	(5.868)	0	(6.819)
Салдо на 31.12.2016		(41.118)	(21.327)	0	(62.445)
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2016	3.389	20.949	37.589	840	62.767
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2016	74	21.264	42.925	0	64.263

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

18. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

	2017	
	<i>Основно стадо</i>	<i>Вкупно</i>
Состојба на 01 Јануари 2017	9.391	9.391
Зголемување како резултат на набавки	4.573	4.573
Намалување како резултат на продажби	(3.261)	(3.261)
Состојба на 31 декември 2017	10.703	10.703
Вкупно биолошки средства на 31 декември 2017	10.703	10.703

	2016	
Состојба на 01 Јануари 2016	9.535	9.535
Зголемување како резултат на набавки	3.626	3.626
Намалување како резултат на продажби	(3.770)	(3.770)
Состојба на 31 декември 2016	9.391	9.391
Вкупно биолошки средства на 31 декември 2016	9.391	9.391

19. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
Сировини и материјали	37.366	30.371
Залихи на биолошки средства	17.741	19.619
Вкупно:	55.107	49.990

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
Побарувања од купувачи во земјава	31.260	26.695
Побарување од купувачи во странство	-	-
Вкупно:	31.260	26.695

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма с.Смојмирово Берово
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
Побарување за повеќе платен ДДВ	106	1.418
Останати побарувања	94	-
Вкупно:	200	1.418

22. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	2017	2016
Денарски жиро-сметки	8.157	2.680
Благајна во денари	10	5
Вкупно	8.167	2.685

23. УПЛАТЕН КАПИТАЛ

На 31 декември 2017 и 2016 вкупниот акционерски капитал на Друштвото, според тековната состојба од Централниот Регистер на Република Македонија и книгата на акционери издадена од страна на Централниот Депозитар на хартии од вредност во Република Македонија изнесува ЕУР 801.500

Акционерскиот капитал е поделен на 16.030 обични акции кои гласат на име и со право на глас. Имателите на обични акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото. Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Сопственичката структура на уплатениот капитал на Друштвото на 31 декември 2017 година е како што следи:

Акционери и процент на учество

	Број на акции	
	Обични	% на учество
Свињарска фарма Делмес ДОО Делчево	13.483	84,11%
Александар Аспровски с.Робово Берово	169	1,05%
Драгољуб Треновски Берово	2.156	13,45%
Михаил Черговски	222	1,39%
	16.030	100,00

Законски резерви:

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Распределба на акумулирани добивки

Во текот на 2017 година согласно Одлука на Собранието на Акционерите бр.0202-74/2 од 30 мај 2017 година, Друштвото распредели дел од својата акумулирана добивка за дивиденди во вкупен износ од 15.000 илјади Денари (2016: 15.000 илјади Денари). Во текот на 2017 година, Друштвото исплати дивиденди во бруто износ од 15.000 илјади Денари од минати години (2016: 15.000 илјади Денари).

24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивка за резерви), со пондериран просечен број на обични акции во оптек.

	2017	2016
Добивка за имателите на обични акции	28.377	22.056
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.030	16.030
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	1.770.27	1.375.92

25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
Обврски кон добавувачи во земјава	2.664	6.547
Обврски кон добавувачи во странство	36	36
Вкупно:	2.700	6.583

26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси и надомести од плата	306	256
Тековни даночни обврски	821	472
Обврски кон вработени	650	567
Останати краткорочни обврски	82	65
Вкупно:	1.859	1.360

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Билансот на состојба деноминирани во странска валута се следните:

	Години што завршуваат на 31 декември	
	2017	2016
USD	51.2722	58.3258
EUR	61,4907	61,4812

28. Трансакции со поврзани страни

Како поврзани страни на Друштвото се сметаат клучниот раководен кадар, лица со роднинска поврзаност како и акционери кои имаат значајно влијание врз финансиските и оперативните активности на Друштвото. Трансакциите со овие субјекти се извршени во текот на редовните деловни активности на Друштвото и нормални пазарни услови.

Прегледот во продолжение го прикажува обемот и состојбите од трансакциите со поврзаниот субјект со состојба на 31 декември 2017.

2017	Во илјади денари			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Делмес ДОО Делчево	7.156	-	8.301	-
Плата за вработени	-	56	-	642
Надоместоци на клучен раководен кадар	-	45	-	508
Вкупно:	7.156	101	8.301	1.150

28. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови. Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во биласните не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Друштвото нема извршено резервирања во својата сметководствена евиденција за потенцијалните загуби од судски спорови, бидејќи раководството на Друштвото проценува дека конечниот исход на овие спорови нема да има значаен негативен ефект врз финансиските извештаи.

30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

До денот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

ДОДАТОК 1: - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на Законот за трговски друштва

Согласно член 476, став 4 од ЗТД, Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба, биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од ЗТД, Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба за Друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од ЗТД, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршувањето на секоја деловна година да изготви и извештај за работењето на Друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Согласно Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Биланс на успех (извештај за добивка или загуба) и Објаснувачки белешки.

Како резултат во разликите на начинот на презентирање на ставките во обрасците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање на ставките. Доколку има значајни разлики истите се обелоденети во Прилог.

Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на управување на друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работењето.

Илија Треновски

Извршен директор

ДОДАТОК 2
ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2017

ЕМБС: 05218152

Целосно име: ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	68.203.410,00			72.157.104,00
9	- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	68.203.410,00			72.157.104,00
10	- Недвижности (011+012)	23.011.947,00			23.743.307,00
11	- Земјиште	3.388.382,00			3.388.852,00
12	- Градежни објекти	19.623.565,00			20.354.455,00
13	- Постройки и опрема	32.712.291,00			37.859.101,00
14	- Транспортни средства	867.767,00			1.064.246,00
15	- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	68.696,00			99.850,00
16	- Биолошки средства	10.702.549,00			9.390.600,00
18	- Материјални средства во подготовка	840.160,00			
36	- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	94.733.849,00			80.788.189,00
37	- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	55.106.697,00			49.589.640,00
38	- Залихи на сировини и материјали	37.365.687,00			30.370.360,00
43	- Залихи на биолошки средства	17.741.010,00			19.619.280,00
45	- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	31.459.696,00			28.113.211,00
47	- Побарувања од купувачи	31.260.269,00			26.695.259,00
49	- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	106.149,00			1.417.952,00
51	- Останати краткорочни побарувања	93.278,00			
59	- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.167.456,00			2.635.338,00
60	- Парични средства	8.167.456,00			2.635.338,00
63	- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	162.937.259,00			152.945.293,00
65	- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	158.379.067,00			145.001.610,00
66	- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	50.405.478,00			50.405.478,00
71	- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	20.559.510,00			13.503.371,00
72	- Законски резерви	2.527.975,00			1.425.168,00
73	- Статутарни резерви	18.031.535,00			12.078.203,00
75	- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	59.036.622,00			59.036.622,00
77	- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	28.377.457,00			22.056.139,00
81	- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.558.192,00			7.943.683,00
95	- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	4.558.192,00			7.943.683,00
97	- Обврски спрема добавувачи	2.699.663,00			6.582.684,00
99	- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	305.659,00			256.372,00
100	- Обврски кон вработените	657.499,00			566.874,00
101	- Тековни даночни обврски	820.371,00			472.453,00
108	- Останати краткорочни обврски	75.000,00			65.300,00
111	- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	162.937.259,00			152.945.293,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	139.828.211,00		
202	- - Приходи од продажба	127.824.102,00		
203	- - Останати приходи	11.965.889,00		
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	19.619.280,00		
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	17.741.010,00		
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	38.220,00		
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	106.585.356,00		
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	80.946.618,00		
209	- - Набавна вредност на продадените стоки			
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	4.746.745,00		
212	- - Останати трошоци од работењето	1.901.440,00		
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.839.344,00		
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	7.243.964,00		
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	446.979,00		
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.844.902,00		
217	- - Останати трошоци за вработените	1.303.499,00		
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.903.956,00		
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	13.200,00		
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства			
222	- - Останати расходи од работењето	234.053,00		
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	31.364.585,00		
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	31.364.585,00		
252	- - Данок на добивка	2.987.128,00		
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	28.377.457,00		
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	36,00		
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		
269	- - Добивка за годината	28.377.457,00		
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	28.377.457,00		

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	386.257,00			386.257,00
614	- - Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	17.761,00			17.671,00
615	- - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	264.602,00			246.841,00
625	- - Земјишта	3.388.382,00			3.388.382,00
635	- - Набавна вредност на објекти од нискоградба	62.903.337,00			62.066.867,00
636	- - Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	1.567.359,00			1.545.132,00
637	- - Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	43.279.772,00			40.234.209,00
638	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	19.623.565,00			20.354.455,00

651	- - Набавна вредност на основното стадо	10.702.459,00	9.390.600,00
654	- - Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	10.702.459,00	9.390.600,00
678	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	50.405.478,00	50.405.478,00
690	- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)		118.274.690,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	127.824.102,00	118.274.690,00
706	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)		12.188.275,00
707	- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	11.965.241,00	12.188.275,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	648,00	741.173,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	73.655.492,00	75.224.656,00
718	- - Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	1.188.970,00	926.050,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	50.064,00	40.085,00
722	- - Униформи-заштитна облека и обувки	44.547,00	115.624,00
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.017.807,00	545.453,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.236.655,00	3.911.568,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)		5.212,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	41.501,00	
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	200.247,00	139.785,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	123.154,00	110.829,00
733	- - Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	12.000,00	130.500,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	993.390,00	994.006,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.103.260,00	1.842.279,00
737	- - Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	41.200,00	41.200,00
742	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		313.550,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	367.992,00	370.000,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	227.643,00	284.964,00
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	626.759,00	525.173,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)		5.400,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	508.335,00	380.004,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	155.346,00	282.341,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	83.876,00	190.980,00

761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	47.745,00	50.542,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	146.016,00	282.730,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	208.914,00	347.676,00
769	- - Исплатени дивиденди	15.000.000,00	14.761.665,00
770	- - Реинвестирана добивка	7.056.139,00	3.594.755,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	36,00	36,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2023	- 01.46 - Одгледување на свињи	139.828.211,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 година за ЖИТО МАЛЕШ СВИЊАРСКА ФАРМА АД БЕРОВО

Во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва Друштвото Свињарска Фарма Жито Малеш АД с.Смојмирово,Берово го изготви следниов годишен извештај.

Жито Малеш Свињарска Фарма АД с.Смојмирово,Берово е акционерско друштво каде основачи на друштвото се :
Правно лице со 84.11% учество во сопственоста и физички лица со 15.89% учество во сопственоста.

Основна дејност на друштвото е 01.46-Одгледување на свињи.

Просечниот број на вработени во Друштвото на крајот на 2017 година изнесува 36 лица.

Во склоп на друштвото функционира и подружница-Ветеринарна служба на одгледувалиште с.Смојмирово,Берово.

Извршен директор на Друштвото без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Треновски Илија од Берово.

Во деловната 2017 година Жито Малеш Свињарска фарма АД Берово Одбележа позитивен финансиски резултат- нето добивка од 28.377.457,00 денари.

Овој резултат се должи на координирана соработка и добро менаџирање помеѓу вработените и соодветните менаџери. Односно подобрување и обновување на расположливите капацитети, хали за производство, подобрување на квалитетот на сточната храната, и организираната продажба.

Во текот на 2017 година Жито Малеш Свињарска Фарма има направено **вкупни приходи од 139.828.211,00 денари**,кои се содржат од:

-Приходи од продажба на сопствени производи	127.824.102,00
-Приходи од субвенци и останати приходи	11.965.889,00

Вкупно направените трошоци во 2017 година се 106.585.356,00 денари од кои најголем дел се однесуваат на трошоците за сировини, лекови и материјали за производство на концентрат-храна за свињите, трошокот за електрична енергија, трошокот за наем на деловни простории, трошокот за вработените, амортизација на средствата и слично односно:

-потрошени сировини и лекови во износ од	74.315.886,00 денари
-потрошена електрична енергија во износ од	4.236.655,00 денари
-наемнини и чуварина во туѓ склад во земјата	2.103.260,00 денари
-плати и други трошоци за вработените	11.839.344,00 денари
-трошоци за амортизација	6.903.956,00 денари
-останати трошоци од работењето	7.187.255,00 денари

Залихите на готовите производи и недовршеното производство на крајот на годината изнесуваат 17.741.010,00 денари.

Залихите на сировините и материјалите изнесуваат 37.365.687,00 денари.

Краткорочни побарувања, побарувањата од купувачите се во износ од **31.260.269,00 денари** 22.041.976,00 побарувања од купувачи и сомнителни и спорни побарувања 9.218.293,00. Побарувањата од државата по основ на даноци, придонеси, царини, акцизи претплати се во износ од 106.149,00 денари.

На крајот на 2017 година **вкупната актива** односно збирот на нетековните и тековните средства изнесува **162.937.259,00 денари.**

Пасива :

Главнина и резерви

Основната главнина на Друштвото е 50.405.478,00 денари, книговодствениот износ на резервите е 20.559.510,00 денари од кои : 2.527.975,00 законски резерви и 18.031.535,00 денари статутарни резерви

Износот на акумулираната добивка е	59.036.622,00 денари
Добивката нето за 2017 година е	28.377.457,00 денари

Обврски:

Обврските спрема добавувачите се	2.699.663,00 денари
Обврски по основ на плати спрема вработените	963.158,00 денари
Обврски за даноци од резултатот	820.371,00 денари
Останати краткорочни обврски	75.000,00 денари

На крајот на 2017 година **вкупната пасива** : главнина, резерви и обврски изнесува **162.937.259,00 денари.**

Дека 2017 годин е одбележана со позитивна работа на друштвото Жито Малеш Свињарска фарма АД Берово во однос на изминатата години може да се види и од овој табеларен приказ од три последователни години:

СПОРЕДБЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ТАБЕЛАРЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА ЖИТО МАЛЕШ СВИЊАРСКА ФАРМА АД БЕРОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	ГОДИНА			ХОРИЗОНТАЛНА АНАЛИЗА			
А.-СРЕДСТВА	2017	2016	2015	2017-2016	во %	2017-2016	во %
1.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	68203410	72157104	73797465	-3953694	-5.5%	-1640361	-2%
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	68203410	72157104	73797465	-3953694	-5.5%	-1640361	-2%
2.ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	94733849	80788189	77734342	13945660	17.26%	3053847	4%
ЗАЛИХИ	55106697	49989640	37902003	5117057	10,24%	12087637	32%
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	31260269	28113211	37882174	3147058	11.19%	-9768963	-26%
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	8167456	2685338	1950165	5482118	200%	735173	38%
ВКУПНО СРЕДСТВА	162937259	152945293	151531807	9991966	6.53%	1413486	1%
Б.-КАПИТАЛ И ОБВРСКИ							
1.КАПИТАЛ	158379067	145001610	137945470	13377457	9.23%	7056140	5%
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	50405478	50405478	50405478	0	0	0	0%
РЕЗЕРВИ	20559510	13503371	8929944	7056139	52.25%	4573427	51%
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	59036622	59036622	59036622	0	0	0	0%
НЕТО ДОБИВКА	28377457	22056139	19573426	6321318	28.7%	2482713	13%
2.ОБВРСКИ	4558192	7943683	13586337	-3385491	-42.6%	-5642654	-42%
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	4558192	7943683	12949608	-3385491	-42.6%	-5005925	-39%
<u>ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА ЗА ВО ИДНИНА</u>			636729				
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	162937259	152945293	151531807	9991966	6.53%	1413486	1%

Во текот на 2017 година во процесот на производство на Жито Малеш Свињарска фарма може да се каже дека има подобрување во производството во однос на миналите години, кое нешто резултира од примена на поквалитетна храна, посоодветни лекарства и подобра едукација на соодветни вработени коишто се задолжени на тие работни места.

Овде можеме да прикажеме еден табеларен приказ на процесот на производство на свињи во три последоварелни години.

**ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СВИЊИ
ВО ЖИТО МАЛЕШ СВИЊАРСКА ФАРМА АД ВО ТРИ ГОДИНИ**

ОПИС	2015	2016	2017
ЖИВОРОДЕНИ ПРАСИЊА	19250	19884	19124
ПРОСЕК ПО ЛЕГЛО	11.55%	11.89%	12.10%
СМРТНОСТ---УГИНАТИ ПРАСИЊА	1616	1819	2286
ПРОСЕК ПО СМРТНОС ВО ЛЕГЛО	8.39%	9.14%	14.14%
ОДБИЕНИ ПРОСЕК ПО ЛЕГЛО	17876 ИЛИ 10.54%	17691 ИЛИ 10.87%	17081 ИЛИ 10.77%
ПРЕВЕДЕНИ ВО Б ФАЗА	17876	17691	17081
СМРТНОСТ ВО Б ФАЗА	2.87%	3.28%	2.16%
ПРОДАДЕНИ РЕДОВНИ- ЗДРАВИ	2618	2304	1287
ПРОДАДЕНИ ШКАТР ОД Б ФАЗА	794	618	935
ПРЕВЕДЕНИ ОД Б ФАЗА ВО ТОВ	13550	13898	14438
СМРТНОСТ ВО ТОВ	0.65%	2.64%	1.02%
ПРОДАДЕНИ РЕДОВНИ- ЗДРАВИ	12786	12986	13557
ПРОДАДЕНИ ШКАРТ ОД ТОВ	449	544	307
ПРЕВЕДЕНИ ВО НАЗИМКИ	264	323	237
ВКУПНО ПОТРОШЕНА ХРАНА	4680575 КГР	4764175 КГР.	4468275 Кгp.

ВКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 2017 ГОДИНА СО ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ				
ВИД НА АРТИКАЛ ПРОИЗВОД	ВКУПНО-БРОЈ НА ПРОДАДЕНИ	ВКУПНО КИЛОГРАМИ	ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ГОДИШНО НИВО	ОСТВАРЕН ПРИХОД
ПРАСЕ ОД ТОВ	17	608	150.00 ДЕН.	91.200 ДЕН.
ТОВ	13237	1.180.757	98.89 ДЕН.	116.764.254
ТОВ ВТОРА КЛАСА	306	12.589	60.75 ДЕН.	764.756
ПРАСЕ Б ФАЗА ПРВА КЛАСА	1287	25.728	165.74 ДЕН.	4.264.259
ПРАСЕ Б ФАЗА ВТОРА КЛАСА	945	16.33	119.05 ДЕН.	1.943.847
МАТОРИЦИ	214	49.153	64.78 ДЕН.	3.184.272
НАЗИМКИ 2 КЛАСА	27	4.803	72.69 ДЕН.	349.111

Во текот на 2017 година беа направени реконструкции на Б хали за производство, беа реновирани со нови калорифери и грејни плочи, се поставуваа решеткасти подови, се поставија нови тротоари во чекалиште. Се направи и реконструкција на гаражи.

Околу опремата со камерите која што исто така беше почната во 2015 година беа завршени сите активности.

На годишното собрание за 2016 година коешто се одржа на 30.05.2017 година беше донесена одлука за распределба на дивиденда, па така во текот на 2017 година односно на 20.07.2017 година Друштвото Жито Малеш свињарска фарма АД Берово исплати дивиденда во износ од 15.000.000,00 денари на своите акционери, според нивните акции.

Останатиот дел од добивката во 2016 година односно 1.102.807,00 беа наменети за законски резерви и износот од 5.953.332,00 за статутарни резерви.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ВО ГОДИНАТА

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА ДОБИВКАТА ВО ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ ЗА ЖИТО МАЛЕШ СВИЊАРСКА ФАРМА АД БЕРОВО

ОПИС	ГОДИНА			ХОРИЗОНТАЛНА АНАЛИЗА			
	2017	2016	2015	2017/2016	ВО%	2016/2015	ВО%
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	139.828.211	134886222	135789240	4941989	3.66%	-903018	-1%
ТРОШОЦИ СОДРЖАНИ ВО ПРОДАДЕН ПРОИЗВОДИ	108463617	110491606	114973980	-2027989	-1.84%	-4482374	-4%
БРУТО ДОБИВКА	31364594	24394616	20815260	6969978	29%	3579356	17%
ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА		45842	7701				
ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКОВИ	3239357	2529805	1894416	709552	28%	635389	33.5%
ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ	70334628	78680097	80097678	-8345469	-11%	-1417581	-2%
АМОРТИЗАЦИЈА	6903956	6819025	4862192	84931	1.25%	1956833	40%
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	11839344	11518035	11378436	321309	2.79%	139599	1%
ПОТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	4236655	3911568	3884362	325087	8.31%	27206	1%
УСЛУГА КОЛЕЊЕ	993390	994006	1387156	-616	-0.06%	-393150	-28%
ДРУГИ ТРОШОЦИ	9038026	5386398	7752139	3651628	67.8%	-2365741	-31%
ВКУПНО ТРОШОЦИ ВО ПЕРИОД	106585356	109884776	111264080	-3299420	-3.0%	-1379304	-1%
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	31364594	24394616	20185260	6969978	29%	4209356	21%
НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ	145187	327723	196427	-182536	-56%	131296	67%
РЕИНВЕСТИЦИЈА	20559510	13503371	8483447	7056139	52.2%	5019924	59.2%
ДАНОК НА ДОБИВКА	2987128	2338477	1241834	648651	28%	1096643	88%
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА	28377457	22056139	19573426	6321318	28.7%	2482713	13%

За позитивните резултати од работењето на Жито Малеш Свињарска Фарма АД Берово секако значајна улога имаат членовите на одборот на директори Илија Треновски, Мартин Марковски, и претседателот на одборот на директори Кирил Гогов кои редовно одржуваа состаноци. Тие редовно ги разгледуваа главните фактори и околности коишто влијаеја на определувањето на работењето на Друштвото, вклучувајќи ги и промените во опкружувањето во чиишто рамки друштвото дејствува. Согледуваа како Друштвото одговорува на тие промени и како дејствува во тие услови, ги согледуваа изворите на средствата на друштвото, утврдуваа поголеми зделки, ги разгледуваа условите за идниот развој на друштвото.

За својата активност секако секој од членовите на одборот на директори имаат и месечен надоместок кој изнесува 15.000,00 денари со платен персонален данок.

На годишното собрание одржано на 14.04.2016 година една од одлуките која беше усвоена од страна на сите акционери беше задолжување на Друштвото со кредит кој ќе овозможи многу пофлексибилно и поеластично работење во истото, меѓутоа во текот на 2016 година и 2017 година не дојде до задолжување на Друштвото со кредит.

На Годишното собрание а по разгледување на работниот дел на седницата се донесе одлука да согласно законската регулативе од Законот за Трговски Друштва да се избере ревизорска кука која треба да изврши ревизија на финансиското работење на друштвото во 2017 година.

За ревизорска кука е избрана Верифика Доо Скопје. Истите присуствуваа и на пописот направен под 31.12.2017 година со што Друштвото ги запази законските прописи за спроведување на попис по одредбите од Законот за Трговски Друштва.

30.03.2018 година
Изработила: Чукарска Горица

директор
Треновски Илија